

ГЕРМАНСКИ  
КВАЛИТЕТ



# Акција: топлинска пумпа aeroTHERM plus и дополнителна опрема



АКЦИЈА

ДО 31.12.2022.



## Во Акциските пакети е вклучена следната опрема:



### Топлинска пумпа aroTHERM моноблок

- Моноблок инвертерска топлинска пумпа
- Греење, ладење и припрема на СТВ
- Интеграција на систем за греење со голем избор на додатни елементи
- Интергирана високоефикасна циркулациона пумпа
- Автоматско ладење во текот на летните месеци
- Можна е комбинација со додатни извори на топлина



### Хидраулична станица за брза интеграција VWZ MCH 97/6 MB7

- Хидраулична станица со интегрирана циркулациона пумпа, за брза интеграција на VWL Моноблок топлинска пумпа со системот за греење и ладење и СТВ.
- Сензор за притисок
- Сигурносен вентил на грејната страна



### Хидрауличен модул и Топлотна Пумпа uniTOWER Vih QW 190/6 E MB7, Vih QW 190/6 MB7

- Хидрауличен модул со интегриран бојлер за санитарна топла вода
- Модел со и без интегриран електро грејач
- Додатен хидрауличен прибор: плочест изменувач на топлина за одвојување на примарниот и секундарниот круг, приклучен сет, сет за рецикулација и др.



### Уред за догревање MCH 60

- Модул за догревање во комбинација со aroTHERM VWL Моноблок топлинска пумпа
- Интегриран Електричен грејач 6 KW
- Избор на топлинска моќ : 2, 4 или 6 KW



### Плочест топлински изменувач

#### MWT 150

- Плочест топлински изменувач за одвојување на примарен и секундарен циркулационен круг
- Се состои од: плочест топлински изменувач, високоефикасна циркулациона пумпа, сигурносен вентил и приклучок за полнење и празнење



### Бафер резервоар за затоплување/разладување на вода

#### VP RW 45/2 B; VPS R 100 /1 M; VPS R 200/1 B

- Резервоар за грејна и разладна вода
- Волумен: 45L, 100L, 200L
- Сидна/подна монтажа
- Висока изолација од полиуретанска пена која обезбедува минимален топлински губиток и спречува појава на кондензација



### Хидрауличен прибор

#### VWZ AI MB7

- Управувачки модул за топлинска пумпа



### Мултифункционален атмосферски регулатор


#### SensoCOMFORT VRC 720

- Можност за хидраулично проширување (во комбинација со VR 71 и VR 70)
- Можност за далечински надзор на системот преку интернет (во комбинација со sensoNET VR921)



### Антивибрациски сет (голем)

- Гумирана антивибрациска монтажна шина



### Антивибрациски сет (мал)



Искористете ги посебните акциски цени на топлинска пумпа aroTHERM plus и дополнителна опрема.

aroTHERM plus - топлинска пумпа	Редовна цена	Акциска цена
VWL 45/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	338.489,00 ден	<b>302.018,00 ден</b>
VWL 55/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	350.304,00 ден	<b>312.444,00 ден</b>
VWL 65/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	364.893,00 ден	<b>325.316,00 ден</b>
VWL 85/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	379.964,00 ден	<b>338.613,00 ден</b>
VWL 125/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	557.196,00 ден	<b>494.990,00 ден</b>
VWL 125/6 A 400V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	557.196,00 ден	<b>494.990,00 ден</b>
VWL 155/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	621.821,00 ден	<b>524.761,00 ден</b>
VWL 155/5 A 400V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + антивибранти	621.821,00 ден	<b>524.761,00 ден</b>

Дополнителна опрема	Редовна цена	Акциска цена
VWZ MEH 97/6 MB7	78.526,00 ден	<b>78.526,00 ден</b>
uniTOWER VIH QW 190/6 E MB7	141.324,00 ден	<b>141.324,00 ден</b>
uniTOWER VIH QW 190/6 MB7	125.179,00 ден	<b>125.179,00 ден</b>
VWZ MEH 60	44.453,00 ден	<b>44.453,00 ден</b>
VWZ MWT 150	59.234,00 ден	<b>59.234,00 ден</b>
VP RW 45/2 B	32.291,00 ден	<b>30.676,00 ден</b>
VPS R 100/1 M	40.573,00 ден	<b>36.516,00 ден</b>
VPS R 200/1 B	47.179,00 ден	<b>42.460,00 ден</b>
VWZ AI MB7	15.202,00 ден	<b>14.442,00 ден</b>
sensocomFORT VRC 720f	24.299,00 ден	<b>24.299,00 ден</b>



aroTHERM plus топлинската пумпа користи **еколошки прифатливо, природно разладно средство R290**



Соодветно решение за **новоградба и модернизација** (може да се интегрира во веќе постоечки систем за греење) - температура во греење до 65 °C, а во режим на СТВ до 75 °C



Изразено **тивок начин на работа** - емитува вкупно **28 dB (A)** на одалеченост од три метри во ноќен режим на работа.



Акцијата важи до 31.12.2022. или до следното известување.

За детални информации контактирајте го Vaillant претставништвото на [info@vaillant.com.mk](mailto:info@vaillant.com.mk) или +389 2 20 30 170.

Ваиллант Дооел Скопје

Ул.1606 бр.2/13 ■ 1000 Скопје ■ Македонија ■ Тел.: +389 2 20 30 170  
[www.vaillant.mk](http://www.vaillant.mk) ■ [info@vaillant.com.mk](mailto:info@vaillant.com.mk)